

09.04.2021, Скопје

**До: МАКЕДОНСКА БЕРЗА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД СКОПЈЕ**

**Предмет: ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕЗЕНТИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ  
Финансиски извештаи – консолидирани, неревидирани (01.01.2020 – 31.12.2020)**

Прикажаните финансиски резултати и финансиски состојби на Групацијата Аутомакедонија со 31.12.2020 се презентирани согласно објективните финансиски параметри и согласно сметководствените политики и меѓународните сметководствени стандарди. Промени на сметководствените политики во овој период не се направени.

АУТОМАКЕДОНИЈА Групација во периодот 01.01.2020 – 31.12.2020 година оствари позитивен консолидиран финансиски резултат во износ **18.321.195,00 мкд нето добивка**.

Во оваа предизвикувачка и тешка година на пандемија Аутомакедонија АД оствари само 12% намалување на оперативни приходи во однос на истиот период претходната година, со намалување на приходите од продажба за 12% и поради затварање на поврзаната компанија во Србија АутоОне Ниш.

Оперативните расходи во 2020 година се аналогно намалени за 14% како директен резултат на напоредно намалување на набавната вредност на продадени производи за 15% аналогно на намалување на приходите од продажба, и воедно намалување на скоро сите останатите трошоци на работењето, со што оперативната добивка од работењето се зголемува.

Нето консолидираната добивка изнесува 18.321.000 мкд.

Побарувањата од купувачи се зголемени за 62% како тековни средства / краткорочни побарувања како резултат на реализирани поголеми проекти на продажба на крај на 2020 година а истите наплатени во почетокот на 2021 година.

Залихите се зголемени за 24% во 2020 во најголем дел во возила, како резултат на отпочнување на работа со нови брендови крајот на 2019 година (Sang Yuong , Piaggio) и креирање на диверзификација како и волумен на залихи за истите, како и повлекување на повеќе возила во период на неизвеснот за функционирање на можноста за превоз и испорака на возила.

Обврските кон добавувачи се драстично поголеми со состојба 31.12.2020 поради реализирање на големи проекти со принципалот Исузу за продажба на автобуси - реализирани во 2020 а платени во 2021 година.

**Аутомакедонија АД Скопје**  
Христина Ружиновска  
Директор на финансии